



ILIRIKA

## БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ УДЕЛИ ВО ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД (во натамошниот текст: ИЛИРИКА КЕШ ФОНД - О.Ф.)

### ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ

#### ► ИНВЕСТИТОР

1. Физичко лице                      2. Правно лице

Име и презиме/Фирма: \_\_\_\_\_

Адреса (улица, број, поштенски број, место): \_\_\_\_\_

Држава: \_\_\_\_\_

ЕМБГ/МБ: \_\_\_\_\_

Бр. на л.к/пасош: \_\_\_\_\_ важи до: \_\_\_\_\_ издадено од: \_\_\_\_\_

ЕДБ: \_\_\_\_\_

Број на трансакциска сметка: \_\_\_\_\_

Банка: \_\_\_\_\_

SWIFT \_\_\_\_\_

#### ► ОВЛАСТЕН ПОЛНОМОШНИК\*

1. Законски застапник                      2. Овластено лице

Име и презиме: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Држава: \_\_\_\_\_

ЕМБГ/МБ: \_\_\_\_\_

Бр. на л.к/пасош: \_\_\_\_\_ важи до: \_\_\_\_\_ издадено од: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Мобилен: \_\_\_\_\_

Е-пошта: \_\_\_\_\_

### ВИД НА УПЛАТА

#### ■ Еднократна уплата

Износ на уплата: \_\_\_\_\_

#### ■ Нееднакви уплати

Временски период (во месеци): \_\_\_\_\_

Износ на уплата: \_\_\_\_\_

### ► ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Број на повикување: \_\_\_\_\_ назив на фонд: ИЛИРИКА КЕШ ФОНД – О.Ф.

Банка: НЛБ Тугунска банка

Број на сметка: 210-0624945005-71

### ► ДОКУМЕНТИ ЗЕМЕНИ ВО КОПИЈА:

- личнакарта/пасош
- извод од матична книга на родени
- регистрација на правно лице
- платежен документ
- нотарски заверено полномошно

Со поднесување на ова Барање подносителот изјавува дека во целост е запознаен со Статутот и со Проспектот на Фондот и дека во целост ги прифаќа. Подносителот е согласен правото на дивиденда или дел од добивка од уделите во Фондот да се остварува со реинвестирање во Фондот. Правото на дивиденда или дел од добивката на Фондот сопствениците на удели во Фондот го остваруваат преку откупот на удели, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намалена за сите трошоци и надоместоци.

Купување удели во Фондот се врши според вредноста по удел на денот на купување (Т) ако паричните средства се уплатени до 14 часот во тековниот ден. Ако паричните средства се уплатат по 14 часот во тековниот ден, уделите се купуваат според вредноста по удел наредниот ден на вреднување (Т+1). Тоа значи дека инвеститорите купуваат удели по непозната цена, односно вредност.

Ако дојде до прекин на продажба на уделите Друштвото може да продолжи со примање на барањата за продажба на удели што ќе се реализираат по завршување на прекилот на продажбата на уделите. Притоа налогодавецот е запознаен дека неговиот налог нема да биде извршен во роковите предвидени со Проспектот и Статутот на Фондот.

Место и датум на поднесување на барањето: \_\_\_\_\_

Време на поднесување: \_\_\_\_\_

Потпис на подносител на барање: \_\_\_\_\_

